

со сопственост на движни и недвижни добра кој е изготвен од страна на субјектот надлежен за спроведување на постапката за присилна наплата, односно присилно извршување и Извештаите ДДВ-ПНПИ или ДДВ-ПНПИ/ДС ако тие документи се евидентирани во книговодството на даночниот обврзник.

Доколку претходниот данок во одреден даночен период е поголем од износот на данокот кој е пресметан за прометот, разликата се враќа врз основа на барање искажано во даночната пријава на ДДВ (образец ДДВ-04).

Доколку даночниот обврзник не искаже барање за враќање на ДДВ, разликата се пренесува како аконтација во следниот даночен период.

Рокот за враќање на данокот е 30 дена по денот на поднесување на даночната пријава на ДДВ.

### Евиденциски обврски

Даночниот обврзник-физичкото лице регистриран за целите на ДДВ е должен да води уредна и точна евиденција, во поглед на основите на пресметувањето на данокот, особено на неговиот промет и претходниот данок кој може да го одбие, како и во поглед на основите на пресметување на данок за прометот извршен кон него така што ќе се овозможи лесна проверка на евиденцијата.

Евиденцијата се води врз основа на влезните и на излезните фактури, на царинските документи или на други пропишани документи, во рамките на роковите утврдени за плаќање на данокот.

Инфо центар 0800 33 000  
е-Пошта: [info@ujp.gov.mk](mailto:info@ujp.gov.mk)  
[www.ujp.gov.mk](http://www.ujp.gov.mk)

## РЕГИСТРАЦИЈА И ОДАНОЧУВАЊЕ СО ДДВ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА



Даночен обврзник за целиџе на ДДВ е секој самостојно активен економски субјект кој џосџојано или џовремено врши исполнувања за надоместџок.

Даночни обврзници можат да бидат џравни и физички лица, како и здружување на лица кои џрајно или џовремено самостојно вршат сџојанска дејност, независно од целиџе и резултатџите од оваа дејност.

### Што се смета како постојаност и самостојност во вршење на стопанска дејност на физичко лице за цели на регистрација за ДДВ

Како критериуми кои се земаат во предвид за да се утврди **постојаност на стопанската дејност** се планското повторување на одредена дејност, интензитетот на делување (вршење на повеќе од еден промет), учеството на пазарот како производител, трговец или вршител на услуги, водењето на деловен локал, настапувањето спрема трети лица.

**Самостојна дејност** постои кога истата се врши за своја сметка и на своја одговорност.

Како самостојна дејност не се смета дејноста на физичките лица, кои поединечно или здружени се вработени во некое претпријатие и по тој основ примаат плата, им се плаќаат придонеси за пензиско и здравствено осигурување и се обврзани да се повикуваат на упатствата на работодавачот.

Физичкото лице го задржува својството на вработено лице во случај на негово изнајмување врз основа на договор за изнајмување на работници и не станува

даночен обврзник по основ на договор за дело или договор за вршење функција.

Активностите на професори и доценти во високошколски институции, службеници итн., кои се вршат покрај активностите утврдени со договор за вработување, начелно се самостојни активности.

### Регистрација за целите на ДДВ на физички лица

Сите даночни обврзници-физички лица кои вршат стопанска дејност оданочива за целите на ДДВ, а во предходната календарска година (2019) оствариле вкупен промет над 2.000.000 денари, имаат обврска да се регистрираат за целите на ДДВ најдоцна до 15 Јануари 2020 година.

Обврска за задолжителна регистрација за целите на ДДВ имаат и даночните обврзници-физички лица кои во текот на 2020 година ќе остварат вкупен промет над 2.000.000 денари од вршење на стопанска дејност оданочива за целите на ДДВ и тоа до 15 во месецот кој следи по месецот кога е остварен прометот.

Во периодот од 1-ви до 15-ти Јануари 2020 година, покрај задолжителната регистрација, Законот за ДДВ дава можност за доброволна регистрација за целите на ДДВ и тоа на оние даночни обврзници кои не ги исполнуваат условите за задолжителна регистрација, односно даночните обврзници кои во претходната календарска година не оствариле промет над 2.000.000 денари.

За регистрација за целите на ДДВ се поднесува Пријава за регистрација за данокот на додадена вредност (образец ДДВ-01).

### Кои приходи влегуваат во вкупен промет за регистрација за целите на ДДВ

Во вкупниот промет за регистрација за целите на ДДВ влегуваат приходите остварени врз основа на вршење на стопанска дејност, како што се дејностите на вештаци и стечајни управници, приходи од земјоделска дејност, приходите остварени врз основа на договор на дело, приходите остварени од издавање под закуп на деловен простор, приходите остварени од авторски договори и права од индустриска сопственост, приходите по основ на членување во надзорен одбор и сл.

### Даночна основа

Даночна основа за ДДВ е вкупниот износ на надоместокот што е добиен вклучувајќи го персоналниот данок на доход, без вклучен данок на додадена вредност.

### Враќање на данокот на додадена вредност

Даночниот обврзник-физичкото лице, регистрирано за целите на ДДВ, има право на одбивка на предходниот данок за влезните исполнувања доколку ги употребува набавените или увезените добра, односно примените услуги за цели на неговата стопанска дејност, доколку поседува фактура која е издадена во согласност со член 53 и 53-б од Законот за ДДВ или фискална сметка чиј вкупен промет не надминува 6.000 денари издадена согласно со Закон за регистрирање на готовински плаќања, царинска декларација во која е посебно искажан платениот данок за увозот или актот кој е основ за стекнување